

КРИТИЧАРИТЕ ОДБРАА '83

ДОМ НА МЛАДИТЕ „25 Мај“ – СКОПЈЕ

1 - 20. II. 1983.

ДАЯНО ЭТИЧЕСКИЕ
Б

Зоран Петровски

Фондацијата „Скопје 25“ организираа овогодишното јубилејско събитие „ДЕН на младите“ под покровителство на Управа на РМС и Агенција за култура и спортување на РМС. Овогодишното јубилејско събитие ще се одржи на 25. мај 1983 г. във Вардарския стадион във Вардарския парк в Скопје. Организатори на събитието са Агенцијата за култура и спортување на РМС и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Скопје. Организатори на събитието ще са Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Скопје и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Гостивар. Организатори на събитието ще са Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Куманово и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Битола. Организатори на събитието ще са Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Тетово и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Кочани. Организатори на събитието ще са Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Кичево и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Делчево. Организатори на събитието ще са Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Градец и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Кратово. Организатори на събитието ще са Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Куманово и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Кочани. Организатори на събитието ще са Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Кичево и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Делчево. Организатори на събитието ще са Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Градец и Агенцијата за култура и спортување на Администрацията на град Кратово.

КРИТИЧАРИТЕ ОДБРАА

‘83

ДОМ НА МЛАДИТЕ „25 МАЈ“ — СКОПЈЕ

1. - 20. II. 1983.

По петти пат, во организација на Домот на младите „25 МАЈ“ во Скопје, се организира изложба под наслов „Критичарите одбраа“. Оваа традиционална изложба има отворен карактер во смисла на учество на критичари со помало или поголемо професионално искуство како и на млади историчари на уметноста на кои ова им е критичарско деби. Основна цел на организаторот е преку ангажирањето на критичари и откривање на потенцијални таленти да ја развива критичката мисла кај нас. Исто така, се настојува преку демократски постапениот принцип на селектирање да се дојде до еден од можните избори на она што е поактуелно и поприсутно во македонската ликовна уметност.

Чинот на избирање секогаш поттикнува на креативно критичко размислување. Тој е морален чин кој во себе ги содржи покрај субјективните согледувања, критериуми и сензibilitет на критичарот и неговиот објективен суд. На критичарскиот избор можат да влијаат и други фактори од чисто практична природа. Така некои критичари беа принудени да отстапуваат од предвидениот избор поради отсуствост на одредените уметици и сл. Еден друг вид на оставување се однесува на, во овој случај, неопходните косултации за да се избегне повторувањето со што се добива поширок и постепнат избор.

Стилската разновидност, нужна на ваквите изложби, го афиримира принципот на самостојност на критичарскиот избор кој претставува можност па и услов преку поединечното да се постигне заедничкото, преку разновидното една динамична неизнаасилена целина.

Предноста на годинашнава селекција се огледа во прекирирањето на дела главно од најмладата генерација македонски уметници.

Несомнено дека во овој, како и во други, избори има доза на пристрасност но и смелост па и ризик што овозможува една симпатична концептуална разновидност. Понекогаш може да стане поинтересно и позначајно забележувањето на одредени идеи и струења, колку и да има во некои од нив недоизграденост, отколку слепо придржување кон веќе признати и провеани вредности. Токму во ваквиот пристап се кријат дражестите на критичарскиот предизвик како еден од битните аспекти на неговата смисла и функција.

Владимир Величковски

ЗОРАН ПЕТРОВСКИ

КОНЧА ПИРКОВСКА

МАРИКА БОЧВАРОВА

АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЕВСКИ

МИРОСЛАВ ПОПОВИЌ

КРИТИЧАРИТЕ

ОДБРАА

ВЕЛЕ ТАШОВСКИ

ДРАГАН ПЕТКОВИЌ

БРАНКО ЈАКШИЌ

СВЕТОЗАР БОГДАНОВСКИ

ТРАЈЧЕ ДИМЧЕВСКИ

ДИМЧЕ НИКОЛОВ

ДИМИТАР МАНЕВ

СЛОВОДАН ФИЛОВСКИ

ГЛИГОР СТЕФАНОВ

ДИМИТРИЕ ДУРАЦОВСКИ

ВЕЛЕ ТАШОВСКИ

Роден на 11. 11. 1949 год. во с. Осој

Академија за ликовна уметност и постдипломски студии завршил во Јубљана во класата на проф. Габриел Ступица и Јоже Циуха.

Адреса: Војкова 2, 61000 Јубљана

1. Мрежа I, комбинирана техника, 1978, 130 X 18, сопст. на МСУ „Скопје”

2. Мрежа II, масло, 1980 14,0 X 135, сопст. на МСУ „Скопје”

ДРАГАН ПЕТКОВИЌ

Роден 1952 во Скопје.

Академија за ликовни уметности завршил во Јубљано, во класата на проф. Јанез Берник

Адреса: Сава Ковачевиќ 11/2-50, Скопје

1. Динамична површина, Акрилик, 1977/78, 119,7 X 80

2. Бескрајно плаво, Акрилик, 1979, 118,5 X 89 сопст. на авторот

Со определбата за презентација на сликарите Веле Ташовски и Драган Петковиќ, се обидов да истакнам две релативно нови појаѓи на нашата ликовна сцена, појави кои се во секој поглед сосема нетипични за овта средина. Заедничко за овие два автора е нивниот обид, преку редукцијата на илузионистичките, метафоричките и експресивните додатоци, чистиот сликарски јазик да го сведат на појдовната позиција на овој медиум. И уште нешто. Уште од самите ниени почетоци забележлива е стилската определеност и сигурноста во постапката при трагањето по сопствениот сензибилитет, при што рационалниот елемент превагнува над интуитивниот.

За Веле Ташовски цртежот и бојата не поседуваат експресивни или симболични квалитети — тие имаат исклучиво функционална вредност, со чија помош тој успева да го постигне ефектот на просторност. Ташовски просторот го дели на два плана, на две рамништа, помеѓу кои се наоѓа шупливата мрежа — мотив кој го среќаваме во речиси секое негово дело. Со поделбата на два плана, од кои првиот е оној од гледачот до мрежата, а вториот позади неа, просторот добива метафизичко значење. Во поновите остварувања, со одредени инверзни просторни решенија (пред вообичаената мрежа поставуватонско заситени сликовни површини — квадрати или правоаголници) тој постигнува квалитет на густа нетранспорентна материја, добивајќи така една извонредна јукстапозиција на два паралелни света — метафизичкиот и материјалниот. На овој начин постапно и рационално градејќи го својот иконичен систем, Ташовски мајсторски не вовлекува во неговиот мисловен процес.

Ако просторните истражувања кај Ташовски беа производ на еден рационален, речиси концептуален однос кон сликаната површина, постигнат со методично и дисциплинирано контролираниот цртеж и употреба на боја, така кај Драган Петковиќ просторноста е содржана во самата егзистенција на сликата — објектот. Потполно подредувајќи и се на бојата, Петковиќ во целост ги елиминира традиционалните ликовни изразни средства (композицијата, нарацијата, линијата и т.н.). Обоениот состав на неговите платна (кои неретко се монохромни) е полни со светлина и во постојано движење кое се чини нема ни почеток ни крај, сугерирајќи просторно временско ширење кое секогаш постои и никогаш не запира.

Зоран Петровски

БРАНКО ЈАКШИЋ

Роден 1954, Скопје.

Факултет за Применета уметност — вајарски отсек завршил во Белград, 1980.

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ:

- 1979 — Изложба на скулптури, Битола
- 1982 — Изложба на цртежи, Скопје

Пластичниот скулпторски јазик на БРАНКО ЈАКШИЋ е сведен на основниот геометриски елемент — топката. Врз компактната маса Јакшић интервенира настојувајќи да ја разбие кружната форма, да ја реализира и попрецизно да ја дефинира својата вознемирена мисла.

Ритамот, светлоста и сенката претставуваат најбитни елементи кои ја сугерираат илузijата на движењето, на кинетизмот.

Го прикажува движењето фиксирано во еден миг на мирувањето кое освен што се наговестува има можност да се движи по надворешен импулс.

Јакшић се концентрира, ја потенцира и разбива херметизираната, мирна површина. Со расчленувањето на формата го постига ефектот на динамичната ритмизирана форма, но и буквалното разделување на скулптурата на два дела кои освен како целина, можат и индивидуално да живеат. Овие двете состојби на духот јасно согледливи во делата на Јакшић се наоѓаат во директна конфронтација. Едната е константната состојба на формата чија материја делува рамнодушно, студено, статично, додека од друга страна и се спротивствува топлиот кинетизам, мобилната состојба.

Со движењето на скулптурата, елементите се врзуваат и создаваат сосема поинтков визуелен впечаток од претходниот. Постојаниот процес на одделувањето на елементите претставува и услов за константно ново доживување на формата. Во еден миг, преку перфорацијата на формата се открива нова димензија на просторот. Смислата на овој вид изразување, е во почитувањето на природните закони и законите на структурата на материјата.

Својата скулпторска мисла Јакшић ја моделира и поставува на ссобено флексибилни основи кои оставаат доволно простор за натамошен развиток.

Конча Пижковска

СВЕТОЗАР БОГДАНОВСКИ

Роден 1953, Титов Велес,

1978 дипломирал на Педагошката академија — ликовен смер

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ:

— 1974, 1977, 1982 — Титов Велес

— 1978, Титоград.

— 1982 — Скопје, Куманово.

Долгогодишното континуирано сликарско искуство Светозар Богдановски на оваа изложба го презентира преку цртежот во кој го открива неговиот однос и релација кон фигуралиниот свет. Главен носител е човекот сфатен како отуѓено суштество фрлено и изгубено во општата конфузија на имагинарните надреално-метафизички простории. Неговиот човек својата смисла и егзистенција ја наоѓа единствено во овие димензии.

Богдановски ги регистрира литературните појави кои ја поттикнуваат имагинацијата на пренагласените пессимистички обоени емотивни состојби.

Преку линијата успева на извесен начин да ја воспостави рамнотежата на композиционата структура на цртежот. Слободните потези укажуваат на неговиот сензибилитет, на внатрешно вознемирениот и донекаде агресивен темперамент. Барокниот цртеж Богдановски го експонира низ драматичната вознемирена линија и нејзината минуциозна обработка. Таа во цртежите е сфатена сликарски, но може да егзистира како самостоен ликовен елемент кој ја обликува формата. Секое запирање и обработување на деталот може да се толкува како разгрнуваче на просторот. Деталите меѓу себе се поврзани во систем од ефекти и асоцијации.

Формалните, содржински и стилски елементи го упатуваат ова творештво на Богдановски кон класичните традиционални принципи и сфаќања на уметноста.

Конча Пирковска

ТРАЛЧЕ ДИМЧЕВСКИ

Роден 1950 во Скопје. Училиште за применета уметност завршил во Скопје 1972.

Адреса: 50-та Дивизија 33, Скопје 91000

1. 479, ситопечат во боја, 100X71, 1979

2. 380, ситопечат во боја, 70X56, 1980

ДИМЧЕ НИКОЛОВ

Роден 1953 во Битола. Академија за ликовна уметност завршил 1978 кај проф. Богдан Борчич и постдипломски студии во Јубљана 1980.

Адреса: Трубарјева 42, Јубљана 61000

1. Предел 19, бакропис-акватинта, 70X100 1979

2. Предел 14, бакропис-акватинта, 100X71, 1980

Последниве години графиката во Македонија го „извршува“ статусот на самостојна форма, како правец паралелен со останатите уметнички медиуми. Како потврда на ова е по-технички вредности. Од овие причини сметам дека на графиката кај нас да и се даде поголем простор. Со една ваква цел се определив за овиедвајца млади талентирани графичари кои скоро исклучиво се посветија на овој вид изразување. Ваквиот избор не е резултат само на нивната веќе стекната техничка вештина во реализацијата и на нивниот веќе оформен ликовен јазик, уку што и објектата, што се однесува на начинот на изразувањето, се определуваат за непредметната иконографија. Таа во нивните композициски организации создава асоцијации на еден предел, чиј формален речник се движи на поширокото подрачје на оптичкиот структурлизам и новата апстракција со послобед или со построг геометрички карактер.

Трајче Димчевски се определува за поновиот технички медиум кој повеќе од традиционалните графички постапки одговара на духот на нашата епоха, а во кој е внесен и елементот на бојата. Неговите графики се исполнети со концентрирани значења на ликовните елементи. Тие чинат состав од повеќе различни облици кои на прв поглед се органски. Всушност, карактеристичен е начинот на пристапот кон елементите на структурата на делото и градењето на целината. Тој од воопштени и апстрактни постулати го гради својот објективен свет, односно зема атрибути од пределот чија автентичност е задржана само во основните контури, кои сепак се создадени во уметниковата имагинација. На неговите графики се забележува една ликовна игра која може да наметне и повеќе асоцијации, каде што одредени облици се врзуваат за реалниот впечаток како визуелни траги од стварноста и како обоени податоци во композицијата, во која статичноста е само привидна. Димчевски го задржува белото ако знак на просторот во кој облиците ги конкретизира како дводимензионален релјеф. За колористичката убавина на неговите графики придонесува и доминантниот топол колорит, суптилно вариран во карактеристични односи на жолтото, синото и зеленото. Тој скоро редовно изнаоѓа ист тематски и мотивски извор на инспирација, менувајќи ги само облиците на толкувањето на поединечните делови на пределот. Создава низа слични, но во сржта и секогаш нови варијанти на појдовната пластиична тема.

Графиките на **Димче Николов** содржат една универзална терминологија на пластиични знакови што се израснати на витално чувство за современоста. Тој конструира автономни ликовни знаци претварајќи ги во преносници на сопствените ликовни визии, каде што се открива една современа урбана иконосфера. Тие го разбиваат затворениот простор и ја отстрануваат наративноста и дескриптивноста. Овие „кадри“ се збир од различни, но и повторливи облици, со крајно прецизни пластиични структури, чија организација е мотивирана со произволно просторно разместување. Тоа се, всушност, знаци што лебдеат во нематеријалниот простор којшто ги носи и ги осмислува. Во вака создадените сложени структури, каде што алузијата на предметите ја утврдува извесната реалност, особено придонесуваат и тонските премини, а понекогаш и релјефните решенија, што во крајна линија е резултат на паралелната свест за она кон што тежи авторовиот интерес и самите технички можности на употребата на техниката бакропис-акватинта.

Марика Бочварова

ДИМИТАР МАНЕВ

Роден 1948 година во Штип.

Академија за ликовни уметности завршил во Белград 1975 год.

Самостојни изложби во Скопје 1976 година и Струга 1979 год.

Групни изложби на сите изложби на ДЛУМ од 1975, Бања Лука 1978,, Париз 1979/81, во склоп на изложбата Младата југословенска уметност во Грција, Австрија, Унгарија и Полска 1981/82.

1. ЖЕНА И ПТИЦА 137x110 масло на платно

Повторната средба со сликарот Димитар Манев, после неговиот престој во Париз, недвојбено ни донесува едно ново ликовно размислување и реализирање кое се согледува во Усвојувањето на нови ликовни решенија.

Тоа е во секој случај надоврзување на неговата досегашна ликовна ориентација, експресивна и збиена, лишена од традиционалните форми и во својата суштина апстрактна.

Во омешениот простор кој настанал преку широките движења на раката, Манев со тешки наноси кои рељефно се експонираат на платното, ја гради фигурата материјализирајќи ја својата ликовна визија. Фигурата се насетува, сега гёке во еден цврст и јасен композициски пристап, каде површината е нагласено колористички раздвоена со монокромно обогати парцели. Со помош на знакот, кој асоцира на магичното и тотемското, воспоставува динамичен однос и во распоредот на сликата постигнува општ ритам кој е во служба на фигурата.

Страствената жестина, со која Манев се нафрла на своите платна, се огледа највпечатливо токму во чистата и интензивно јака боја, која потенцира импулсивен порив и одредена психичка состојба. Но тоа не значи дека фактурата ја гради во еден здив. Динамичната линија и сугестивната снага на бојата, која создава визуелно жариште, се плод на подолго опсервирање на сликарот и непрекинато враќање на проблемот кој си го поставил пред себе.

Александар Георгиевски

СЛОБОДАН ФИЛОВСКИ

Роден 1950 год. во Битола

Академија за ликовни уметности завршил во Јубљана 1976 год. во класата на професор Г. Ступица.

Самостојни изложби — 1976 во Скопје (со Јакимовски и Ташовски) и 1980 во Скопје.

Групни изложби — Млада генерација III 1977 год. во Скопје, Септембарски ликовни салон младих 1980 Никшиќ.

1. АРХАНГЕЛ 130x150 акрилик

2. ЕПИТАФ 60x80 акрилик

Сликарскиот опус на младиот ликовен автор Слободан Филовски ни навестува еден креативен темперамент, не толку препознатлив по својот ликовен речник, колку по својата инвентивност и специфичност. Но во неговите поранешни дела се препознава лирската апстракција, каде сугестивната и тонски ладна боја оди паралелно со јасно изградената линија, која во даден момент интервенира градејќи специфична композициска концепција.

Евидентен е неговиот еволутивен пат кој веќе јасно се оцртува во неговите понови дела, работени во размките на една ликовна синтакса близка истовремено на сликарството на Ташизамот.

Со помошта на своевидниот „дрипинг“ (истурање), лољализирјан во самиот кист, Филовски ја истражува изразјената сила на бојата, пренесена на платното во нејзината најслободна игра, претворајќи ја во возило на космички емоции. Со доминантните бледо-сини тоналитети пренесува автентична :натрешна состојба, со асоцијација на мир, која преку обоените површини му ја сугерира и на посматрачот. Ваквата апстракција ни нуди халуцинантни облици, воно :накогното и материјалното, сведувајќи ја фактурата на една поголема флекса. Просторот во овој случај е елементарна негација во исто време облик и безобличност, стварност и нестварност.

Александар Георгиевски

ГЛИГОР СТЕФАНОВ

ДЕЛО: Истражување со конопно платно и теракота, комбинирана техника, 8x76x21, 1981

БИОГРАФИЈА: Роден 1956 во Кавадарци. Факултет за ликовни уметности завршил во Београд кај проф. Ј. Кратохвил
Адреса: Георги Димитров 12, Кавадарци

САМОСТОЯНИИ УЧИЛИЩАМ. 1973. № 1

САМОСТОЛНИ ИЗЛОЖБИ: 1972, Кавадарци

ДНЕ ТОНИРУИ 1974, Кавадарци

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 1981, Кавадарци

—и тоонин са аонафето ви јаски плошта

На разградбата на класичната дефиниција на скулптурата како монохромен волумен во просторот, на почетокот на ве-
кот му предходеше силен влијание на црнечката пластика која внесе нови техники и постапки (дупчење на материјата — наспроти класичниот илузонизам на длабочината и пла-
новите на ликот), и второ, појавата на *ready made* предмети како скулптури (Duchamp, Schwitters, Ray) во 20-тите години на ова столетие, кога се раскинува со оваа вековно општо при-
фатена скулпторска дефиниција. Натаму, појавата на енфор-
мелот (со својата „спонтана, отворено непограмирана и не-
проектирана техника“) ја ублажува традиционалната дистинк-
ција на скулптурата и сликата, инаугуријќи го поимот на
објектот, кој со амбиентите и инсталациите во просторот на
последното десетолетие, ќе го изедначи поимот на скулптурата
со пластичкиот именител.

Во контекстот на таквата редефиниција на поимот на скулптурата Стефанов се претставува со своите објекти, инсталации и интервенции во просторот на еден просторно и времененски одреден начин. Избегнувајќи ја каталошко-инвентарската спецификација (скулптура-објект, слика-објект, амбиентална пластика, номадски експериментализам и др.) на неговата пластичка дејност, би истакнал само неколку битни елементи.

Стефанов воведува, за наши услови нов и неконвенционален пристап кон материјалот. Со употреба на веќе готови теракоти (стомни, грниња), потоа грубо конопно платно, јаже, дрво, пъмук, жица воспоставува автентичен и непосреден став кон широката скала на тактилни вредности на материјата. Материјалот го сфаќа во неговата елементарна формулација со што се елиминира интервенцијата на обработката. Правсек регионализам и „етнографско“ одбирање на материјалот е резултат на интимизмот на творечкиот израз, но и свесно бегање од монументализмот и лажниот академизам на прокламираната уметност. Стефанов го постулира својот пластички проект на обединувањето на спротивности на разновидни такелни и тектонски својства на материјалот: односот на теракотата кон платното и жицата, односот на памукот кон дрвото, и покрај својата материјална разновидност се обединуваат со внимателно одбраната хроматика и со своето заедничко „природно“ потекло.

Инсталирањето на објектите во просторот и интервенцијата во просторот се логична проекција на делата во одредено временско траење; инсталирање (3 инсталации на градскиот плоштад во Кавадарци од 1—25. VIII. 1982 година) беше пропратено и со акцијата „нижење“ и „денчење“, а интервенцијата во просторот (која ја организираше МСУ во Скопје во јули 1982 година) сукцесивно траеше неколку дена демонстрирајќи го процесот од минималистичката интервенција на поставување на куп памук, потоа дрвена конструкција, па до обработка и моделирање на „памучниот зид“.

Треба да се нагласи исклучителноста и изолираноста на пластичкото размислување на Стефанов во напорот на пропагирањето и отварањето на разновидните пристапи кон пластичката проблематика.

Мирослав Поповик

ДИМИТРИЈЕ ДУРАЦОВСКИ

ДЕЛА: „Мобиусова лента“, масло 1981
„Hommage a, Leonid Šejka“, масло 1981
„Пртеж, 1982“
„Пртеж, 1982“

БИОГРАФИЈА: Роден во Струга 15. 02. 1952. Училиште за применета уметност завршил 1975 во Скопје. Живее во Струга.

Адреса: Караманди 12, 97330 Струга

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ: 1977, Скопје, Галерија при домот на младите 25 Мај 1982, Нови Сад, Галерија културног центра

Секако дека со овие неколку дела не може да се претстави широкиот дијапазон на ликовната и интелектуалната проблематика во делото на сликарот Дурацовски. Медиалното потекло на неговиот опус го oddалечува од вековните ликовни струења и го ситуира во бизарна положба на ликовен самотник.

Дурацовски инвентивно ја варира постоечката медиална иконографија, амблематика и митологија. Темите произлегуваат од типично медиалните стремежи кон разновидните слоеви на европската култура во распон од средновековната уметност па до Маљевиќ.

Низ просторите на декириковските штимунзи поминуваат историски, имагинарни и фантастични ликови: ги сретнуваме основоположниците на Медиалата (Шејка, Главуртиќ...), потоа Борхес, Јејтс, присутни се кукли и предмети — топки, полиедри, коцки, мапи и др.

Реафирмацијата на фигураликата во скlop на ваквата медиална постапка се обновува со загадочна метафора, со прераснување на позитивистичкото искуство, со нагласување на темата и дескрипцијата и со употреба на класичниот занает го смисол на ренесансниот идеал.

Разработката и дешифирањето на интелектуалните слоеви на сликите на Дурацовски (односот на текстот кон цртежот, литературните цитати, имиња, поими) наметнува речиси „археолошки“ напор, чиј успех зависи од темелното познавање на културно-историската градба од разновидно потекло.

Мирослав Поповик

ДОМ НА МЛАДИТЕ „25 Мај“ — СКОПЛЕ

ГАЛЕРИЈА

СОВЕТ НА РЕДАКЦИЈАТА

ЉИЉАНА НЕДЕЛКОВСКА, АРИЗАНОВ ИЛИЈА, БОГДАН ВИДОЈЕ МУСОВИЋ, ДРАГОЉУБ БЕЖАНОВИЋ, ХРИСТО ПЕТРЕВСКИ, ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ

Печатено во Печатница „2 Август“ — Скопје

Тираж 150 примероци

205-706 - Deljо

Документите на съдебните и прокурорски органи
имат посредством съдът или прокуратурата да са във
външно правилни и коректни и трябва да
показват реалната съдова или прокурорска
истина и да показват какви са доказаните факти на съд и по
така да подкрепят съдът и прокуратурата във
външните им документи.

Съдебните и прокурорски органи

документират всички съдебни и прокурорски

действия и съдебни и прокурорски

документи, които са изготвени във външно

правилни и коректни и трябва да показват

реалната съдова или прокурорска истина и

да показват какви са доказаните факти на съд и по

така да подкрепят съдът и прокуратурата във

външните им документи.

ДОМ НА МЛАДИТЕ „25 МАЙ“ – СКОПЈЕ

ГАЛЕРИЈА

1. — 20. II. 1983